

1	Наслов на наставниот предмет		РАДИОГРАФСКА ТЕХНИКА 1		
2.	Код		ДРТ-111		
3.	Студиска програма		Тригодишни стручни студии за дипломиран радиолошки технолог		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Катедра на радиологија		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година/семестар		Прва/I-II	7.	Бр.на ЕКТС кредити 17
8.	Наставник		Проф д-р Василчо Спиров		
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема		
10.	Цели на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Запознавање со техниките на снимањата на Радиологијата • Стандардните и специјалните проекции на снимање • Позиционирање на пациентот при снимање • Позиционирање на делот од телото што се снима • Структурен приказ на делот што се снима 				
11.	Содржина на предметната програма: <p>Теоретска настава (90 часа) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кодекс на етиката на радиолошките технолози • Снимање на горни екстремитети:шака, рачен зглоб, подлактица, лакт. • Снимање на долни екстремитети:стапало,скочен зглоб,подлактица, колено, бутна коска. • Снимање на рамо и рамен зглоб. • Снимање на клучна коска. • Снимање на лопатка. • Снимање на градна коска и ребра. • Снимање на карлица и карлични коски. • Снимање на колк. <p>Практична настава (90 часа)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Практично изведување на стекнатото теоретско знаење. 				
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, семинарски трудови				
13.	Вкупен расположив фонд на време		300		
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	90	
		15.2.	Вежби, Семинари	90	
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	120	
		16.2.	Самостојни задачи		
		16.3.	Домашно учење		
17.	Начин на оценување				
	17.1	Тестови	Континуирани проверки	мин.-макс. 20 - 30	
	17.	Семинарска работа/проект	Завршен испит	мин.-макс	

	2	(презентација: писмена / усна)	
	17. 3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава (12) + пополнет практикум (16) мин.-макс.
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	Теоретска настава	5 - 10
		Практична настава (вежби)	10 - 20
		Семинарска работа	
		Тест 1	
		Завршен испит	25 - 40
		Вкупно	60 - 100
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Присуство на студенти и интерактивно учество во наставата и вежбите	
22.	Литература		
	22.1.	Задолжителна литература	